

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 мај 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Утковски Живко од Бутел УП2 09-57/22 од 29 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-120 од 28 февруари 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-120 од 28 февруари 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Утковски Живко од Бутел до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-57/22 од 29 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-120 од 28 февруари 2022 година на КЕЦ Васил Главинов, издадено поради некомплетна документација.

За истиот објект во 2019 година е веќе водена постапка по поднесен Приговор при што од страна на Регулаторната комисија за енергетика е донесено Решение за одбивање на Приговорот УП2 бр. 09-174/19 од 20.12.2019 година.

Според Електродистрибуција, Барањето е отфрлено поради поради недоставено одобрение за градење или решение за легализација. Најблиската трафостаница е ТС Детско Летувалиште Љубанци на растојание од 1400 метри, а во близина нема потенцијални баратели.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 април 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-57/22 од 29 март 2022 година со прилог:
  - РОБСП 11-120 од 28 февруари 2022 година на КЕЦ Васил Главинов
  - Имотен лист бр. 1048 за КП бр. 1797, КО Љубанци-Вонград
2. Дополнителни докази од 12 април 2022 година со прилог:
  - Податоци за оптовареност на трафостаницата
  - GIS скица
  - Одлука УП2 бр. 09-174/19 од 20 декември 2019 година на Регулаторната комисија за енергетика
  - БСП-1 образец од 17 февруари 2022 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 39 став (3) од Законот за општата управна постапка (Службен весник на РМ бр. 124/15) ако поднесокот е нецелосен или нејасен, јавниот орган ќе се обрати до подносителот и ќе определи рок од 15 дена за дополнително појаснување. ако подносителот ги отстрани недостатоците во определениот рок, ќе се смета дека поднесокот бил од почеток доволно јасен. Ако подносителот не одговори во определениот рок, барањето ќе биде отфрлено со управен акт во рок од дополнителни седум дена, против кој е дозволена жалба.

Имајќи го предвид горенаведеното и фактот дека не е постапено по Известувањето за некомплетна документација со кое се задолжува барателот да обезбеди одобрение за градење или решение за легализација, се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–57/22  
19 мај 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
**Марко Бислимоски**